

## ИНСТРУКЦИИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА MICROSOFT TEAMS ACCOUNT

Во прилог подолу даден ви е линк за креирање на Microsoft Teams account (чекори 1-8).

<https://www.youtube.com/watch?v=AAL23pVUiT4&feature=youtu.be>

1. Влезете на страната <https://servisi.ukim.mk>
2. Кликнете Најавете се.
3. Од десната страна кај текстот(доколку сте приклучени од desktop компјутер) или доколку сте од телефон под login to ukim (црвениот дел), се наоѓаат:
  - 3.1. **Го забравив корисничкото име?** и **Заборавена лозника?**
4. Прво кликнете на **го забравив корисничкото име?** од десната страна кај текстот и внесете меилот кои го искористите за електронско упишување на страната [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk).
5. На вашиот мејл ќе ви пристигне **Корисничкото име**. Ископирајте го корисничкото име, бидејќи ќе ви биде потребно на повеќе наврати.
6. Потоа треба да кликнете на **Заборавена лозника?**
7. Кога ќе кликнете на **Заборавена лозника?** (го внесувате корисничкото име кое ви пристигна на мејл).
8. На мејл ќе ви стигне да си ја смените лозниката(Primer123!).
9. Потоа далнодијрате ја апликацијата Microsoft Teams.
10. Логирајте се.
11. По логирањето, апликацијата ќе ве пренасочи кон страната login to UKIM.
12. Внесете го Корисничкото име и пасвордот што си го направивте претходно во црвеното прозорче и ќе ви се појави Service information provide.
13. Кликнете 3-4 пати на TAB и кликнете асепт на условите.